

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 164

18 јуни 2020, четврток

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2078. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на работи на технички преглед, на возила, потребната пропратна документација и висината на трошоците во постапката .....	2	2079. Оглас за избор на 1 (еден) член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите од апелационо подрачје Битола ...	7
		2080. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија .....	7
		Огласен дел .....	1-72

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

### 2078.

Врз основа на член 62-а став (3) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, НА ВОЗИЛА, ПОТРЕБНАТА ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на работи на технички преглед на возила, потребната пропратна документација и висината на трошоците во постапката.

##### Член 2

Барањето од членот 1 од овој правилник, се поднесува на образец на хартија во бела боја со формат А-4, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

##### Член 3

Кон барањето од членот 1 од овој правилник, се приложува:

1. Решение од Централен регистар на Република Северна Македонија за регистрирана дејност;
2. Доказ за соодветна стручна подготовка на стручниот кадар;
3. Доказ за соодветно стручно оспособување на стручниот кадар;
4. Доказ за поседување на возачка дозвола за управување со одредена категорија возила на стручниот кадар;
5. Доказ за работно искуство (преглед од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија и преглед од Агенција за вработување на Република Северна Македонија);
6. Потврда за поднесена пријава – одјава на осигурување и работен однос (М1/М2 образци) за стручниот кадар во правното лице;
7. Техничка документација за исполнување на пропишаните услови во врска со просторот (земјиштето) на правното лице и тоа: доказ за сопственост-имотен лист или под закуп, доколку е под закуп да биде спроведен договорот за закупот во имотниот лист во забелешка;

8. Доказ дека објектот не бил користен од правно лице на кое му било одземено овластувањето за вршење на технички преглед на возила во последните три години;

9. Техничка документација за исполнување на пропишаните услови во врска со објектот на правното лице и тоа: одобрение за градба, имотен лист не постар од шест месеци со впишан објект, решение за утврдување на режим на сообраќај за приклучок на објект, доказ за сопственост-имотен лист или под закуп, доколку е под закуп да биде спроведен договорот за закупот во имотниот лист во забелешка и договор за закуп;

10. Техничка документација за исполнување на пропишаните услови во врска со опремата и уредите и тоа: доказ за сопственост или под закуп, сертификат за извршена проверка на функционалноста на истата од надлежна лабораторија;

11. Доказ за техничка опременост за вршење на технички преглед на возила, сопствена или договор за закуп, на начин што опремата не се користи од две или повеќе правни лица за вршење на технички преглед согласно со обемот и задачите кои ги врши правното лице;

12. Доказ за склучен договор за осигурување од професионална одговорност;

13. Доказ за позитивен бонитет, а за новоосновано правно лице изјава од одговорното лице во правното лице дека во рок од шест месеци од денот на донесување на решението за овластување за технички преглед, ќе достави доказ за позитивен бонитет;

14. Доказ за уплатена административна такса;

15. Доказ за уплатени трошоци за спроведување на постапката за добивање на овластување.

##### Член 4

Трошоците во постапката се утврдуваат согласно ангажираниот персонал и времетраењето на истата, и тоа:

- вредност на еден работен час на ангажиран работник - 360,00 денари;
- вредност на еден поминат километар - 60,00 денари.

##### Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на работи на технички преглед („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13).

##### Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-48176/1  
11 јуни 2020 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
Наке Чулев, с.р.

Прилог

До: МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

\_\_\_\_\_  
(надлежна организациска единица)

**Б А Р А Њ Е**  
**ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА**  
**ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА**

**ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ:**

НАЗИВ И СЕДИШТЕ: \_\_\_\_\_

ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ: \_\_\_\_\_

ДАНОЧЕН БРОЈ: \_\_\_\_\_

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА: \_\_\_\_\_

РАБОТИ ЗА ЧИЕ ВРШЕЊЕ СЕ БАРА ОВЛАСТУВАЊЕ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ГРУПА КАТЕГОРИИ НА ВОЗИЛА: \_\_\_\_\_

**ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ – ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ:**

ПРЕЗИМЕ: \_\_\_\_\_

ИМЕ: \_\_\_\_\_

МЕСТО И АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ:  
\_\_\_\_\_

Во прилог на барањето ја доставувам следната документација:

1.

\_\_\_\_\_ (Решение од Централен регистар на Република Северна Македонија за регистрирана дејност)

2.

\_\_\_\_\_ (Доказ за соодветна стручна подготовка на стручниот кадар)

3.

\_\_\_\_\_ (Доказ за соодветно стручно оспособување на стручниот кадар)

4.

\_\_\_\_\_ (Доказ за поседување на возачка дозвола за управување со одредена категорија возила на стручниот кадар)

5.

\_\_\_\_\_ (Доказ за работно искуство (преглед од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија и преглед од Агенција за вработување на Република Северна Македонија);

6.

\_\_\_\_\_

(Потврда за поднесена пријава – одјава на осигурување и работен однос(М1/М2 обрасци) за стручниот кадар во правното лице)

7.

\_\_\_\_\_

(Техничка документација за исполнување на пропишаните услови во врска просторот (земјиштето) на правното лице и тоа: доказ за сопственост-имотен лист или под закуп, доколку е под закуп да биде спроведен договорот за закупот во имотниот лист во забелешка)

8.

\_\_\_\_\_

(Доказ дека објектот не бил користен од правно лице на кое му било одземено овластувањето за вршење на технички преглед на возила во последните три години)

9.

\_\_\_\_\_

(Техничка документација за исполнување на пропишаните услови во врска објектот на правното лице и тоа: одобрение за градба, имотен лист не постар од 6 месеци со впишан објект, решение за утврдување на режим на сообраќај за приклучок на објект, доказ за сопственост-имотен лист или под закуп, доколку е под закуп да биде спроведен договорот за закупот во имотниот лист во забелешка и договор за закуп)

10. \_\_\_\_\_

(Техничка документација за исполнување на пропишаните услови во врска со опремата и уредите тоа; (доказ за сопственост или под закуп, сертификат за извршена проверка на функционалноста на истата од надлежна лабораторија)

11. \_\_\_\_\_

(Доказ за техничка опременост за вршење на технички преглед на возила, сопствена или договор за закуп, на начин што опремата не се користи од две или повеќе правни лица за вршење на технички преглед согласно со обемот и задачите кои ги врши правното лице);

12. \_\_\_\_\_

(Доказ за склучен договор за осигурување од професионална одговорност)

13. \_\_\_\_\_

(Доказ за позитивен бонитет, а за новоосновано правно лице изјава од одговорното лице во правното лице дека во рок од шест месеци од денот на донесување на решението за овластување за технички преглед, ќе достави доказ за позитивен бонитет)

14. Уплатена административна такса;

\_\_\_\_\_

15. Доказ за уплатени трошоци за спроведување на постапката за добивање на овластување.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ година  
(датум)

\_\_\_\_\_  
(место)

ПОДНОСИТЕЛ

\_\_\_\_\_  
(потпис)

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

2079.

Согласно член 9 став 1 алинеја 1 и член 16 став 1 алинеја 2 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019), Претседателот на Судскиот совет на Република Северна Македонија, објавува

**О Г Л А С**

**ЗА ИЗБОР НА 1 (ЕДЕН) ЧЛЕН НА СУДСКИОТ  
СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ОД АПЕЛАЦИОНО  
ПОДРАЧЈЕ БИТОЛА**

На огласот за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите од апелационо подрачје Битола, може да се пријави секој судија кој во моментот на објавувањето на огласот врши судиска функција и кој ги исполнува условите од член 11 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019).

Кандидатите за член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот. Кон пријавата кандидатите доставуваат:

- потврда за судиски стаж;
- биографски податоци за стручниот и професионалниот развој;
- оцените за резултатите во работењето издадени од Советот,
- податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадени од Академијата за судии и јавни обвинители и
- изјава за која листа се пријавува.

Заинтересираните кандидати, кандидатурата со прилог оригинал документи да ги достават до Судскиот совет на Република Северна Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“.

Бр. 02-975/1  
12 јуни 2020 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Киро Здравев, с.р.**

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА**

2080.

Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен Весник на РСМ бр.31/2020) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 9.6.2020 година донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

1. Лицето Горан Христовски од Битола ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност во рамки на 18-тата обука во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 09-49  
9 јуни 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алиќи, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit të Letra me Vlerë („Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe „Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr. 31/2020) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe të kushteve të trajnimit dhe të hyrjes në provim profesional për punë me letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e vet të mbajtur më datë 9.6.2020 mori

**AKTVENDIM**

1. Goran Hristovski nga Manastiri i përmbush kushtet e hyrjes në provim profesional për punë me letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

PA1 09-49  
9.6.2020  
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës  
së Maqedonisë së Veriut  
Kryetarja,  
Mr.Sc. **Nora Aliti, d.v.**



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020164

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.